

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 201

2 октомври 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3199. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираниот номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).	2	3204. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.	31
3200. Решение за утврдување престанок на мандатот член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ - Куманово.	30	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ	
3201. Решение за разрешување и именување член на Координативното тело за интелектуална сопственост.	30	17. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела.	2
3202. Решение за утврдување престанок на функцијата заменик директор на Управата за јавни приходи.	30	Огласен дел	1-64
3203. Решение за именување претседател и членови на Националниот совет за културното наследство.	31		

Стр.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**3199.**

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ
СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ
НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)****Член 1**

Во Уредбата за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15, 126/15, 177/15, 2/16, 68/16, 133/16, 202/16, 22/17, 48/17, 162/17, 189/17, 44/18, 99/18, 157/18, 201/18 и 234/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 45/19 и 118/19), во членот 1 во ставот (2) бројот „251“ се брише, а по Прилогот 424 се додаваат дваесет нови Прилози 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 и 444 кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Прилогот 251 се брише.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6802/1
24 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEXбр. 32019R0612, 32019R0613, 32019R0643, 32019R0644, 32019R0645, 32019R0646, 32019R0647, 32019R0648, 32019R0705, 32019R0822, 32019R0823, 32019R0830, 32019R0921, 32019R0922, 32019R0923, 32019R0924, 32019R0925, 32019R0926, 32019R0927, 32019R0928 и 32019R1082.

Прилог 425

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 612/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Производ изработен од ткаен текстилен материјал (памук) во форма на кула која стои на метална рамка кој се прикачува на еден од краевите по висина на кревет за кој е прицврстена со шrafoви. Не може да стои самостојно и да се поместува. Има отвори во форма на отсечоци кои наликуваат на врата и прозори. Украсен е во склад со уредувањето на детската соба. Види слика (*).	6304 92 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б)и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 6304, и тар. подброј 6304 92 00. Производот не е првенствено наменет за забава на деца затоа што не може да се поместува и не е шатор за игра (види и Коментарски објаснувања на ХС за тар. Број 9503 (Г), прв став, точка 23. Имајќи ги предвид неговите објективни својства (нестабилност, конструкција, високи прозори, потреба од прицврстување на шrafoви), производот не е наменет за игра, туку служи за декоративни цели. Оттука распоредувањето во тар. број 9503 како „други играчки“, е исклучено. Тоа е украсен производ од текстил наменет за детска соба (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 6304.) Оттука се распоредува во тар. подброј 6304 92 00 како други производи за внатрешно опремување, исклучувајќи производи од тар. број 9404, од памук, освен плетени или кукичани.
2.Производ изработен од ткаен текстилен материјал (памук) во форма на кула кој се закачува по висина на креветот се до подот за да се направипокриен простор под креветот.	6304 92 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3(б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 6304, и тар. Подброј 6304 92 00.

Има отвори или во форма на отсечоци кои наликуваат на врата или како расцеп во ткаенината. Украсен е склад со уредувањето на детската соба.

Види слика (*).


Производот не е првенствено наменет за забава на деца затоа што го покрива просторот под креветот (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. Број 9503 (Г) прв став).

Оттука распоредувањето во тар. број 9503 како „други играчки“, е исклучено.


Тоа е украсен производ од текстил наменет за детска соба (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 6304.)

Оттука се распоредува во тар. подброј 6304 92 00 како други производи за внатрешно опремување, исклучувајќи производи од тар. број 9404, од памук, освен плетени или кукичани.

(*) Фотографијата е само од информативен карактер




Прилог 426

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 613/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Навртка од нерѓосувачки челик со внатрешен навој. Има форма на орев со прирабница на едниот крај. Производот е наменет за употреба во цевоводен хидрауличен систем за сопирање кај моторните возила. Кога производот ќе се затегне, составните делови на приклучната спојница се поставуваат во правилна положба и ја зацврстуваат хидрауличната заптивка. Види слика (*). 	7318 16 39	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 7318, и тар. подброј 7318 16 39. Производот има објективни карактеристики на „производ со навој„ од тар. Број 7318. Распоредувањето во тар. Број 7307 како прибор за цевки е исклучено зашто производот само ги притиска деловите кои го сочинуваат приклучокот во спојницата и не е во допир со течноста која се пренесува низ цевоводот. Внатрешниот навој на производот не е конструиран да ја формира или одржува хидрауличната заптивка. Производот не може да се распореди како недовршен прибор/спојница на основа на општото правило 2 (а) за примена на ХС зашто нема суштински карактеристики на довршен прибор/спојница. Завртки, навртки, тирфони, итн. погодни за употреба во монтажа на прибор за цевки се исклучени од тар. број 7307 (види и Коментарски објаснувања на ХС за тер. Број 7307, исклучувања, точка (б).) Оттука производот се распоредува во тар. подброј 7318 16 39 како други навртки од нерѓосувачки челик

(*) Фотографијата е само од информативен карактер

Прилог 427

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 643/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој е составен од правоаголни челични плочи со димензии 48,26 см (19 инчи) и правоаголни носачи од пластична маса. Носачите се на плочата прицврстени нормално и имаат отвори на пократката страна спротивна од плочата. Производотна двата краја е перфориран за да може со навртки да се прицврсти во челични ормари по должината која одговара на должината на производот (ормари од 48,26 см), кои можат да се употребуваат во подрачје на телекомуникација, системи за обработка на податоци, итн. Производот е наменет за организирање на каблите во ормарите. Види слика (*).	8302 42 00	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 2 (в) и 3 од Оддел XV, Забелешка 1 (г) од Глава 94 и наменување на тар. број 8302, и тар. подброј 8302 42 00. Челичната плоча му дава суштински карактер на производот затоа што таа плоча се прицврстува во ормарите потпирајќи и држејќи ги носачите на местото. Со тарифниот број 8302 опфатени се општонаменски прибор и производи за монтирање од прост метал, кои се употребуваат на пр. за домаќинство, врати, прозори, каросерии итн, дури и ако се проектирани за посебни намени (види Коментар на ХС за тар. Број 8302, прв став). Челичните ормари се распоредуваат како мебел во смисол на забелешка 2 од Глава 94 (види и мислење за распоредување во ХС 940320/3 и 940320/4). Производот има објективни карактеристики на прибор од прости метали погодни за мебел кои се распоредуваат во тар. Број 8302. Согласно Забелешка 2 (в) од Оддел XV производите од тар. број 8302 се делови за општа употреба. Распоредувањето во тар. број 9403

		како делови од мебел, оттука е исклучено на основа на Забелешка 1 (г) од Глава 94. Производот оттука се распоредува во тар. подброј 8302 42 00, како друг оков, прибор и слични производи од прости метали погодни за мебел.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер 		

Прилог 428

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 644/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Апарат за прецизно пренесување на капки течност (т.н. „уред за автоматизирано пипетирање“) со димензии приближно 540 x 680 x 930 мм и тежина околу 128 кг. Апаратот се состои од два уреди за прием на микроплочките (појдовна плочка и одредишна плочка), две шипки за дејонизација и ултразвучна глава кои се наоѓаат во компактно кукиште со контролна светлечка диода, мал дисплеј и копче за случај на опасност. Апаратот користи метод на акустично исфрлање на капки (Acoustic Droplet Ejection) при што звучната енергија (насочени ултразвучни импулси) се употребува за да се пренесат исклучително мал волумен на капки од течността од изворната плочка на одредишната плочка со исклучителна прецизност и точност. Системот пренесува капки со волумен 2,5 нанолитри по исфрлање, овозможувајќи така пренос на поголеми количини на течност. Од изворот се исфрлаат повеќе капки до 500 пати во секунда. Апаратот се употребува за подготовка на мостри во лабораториите за да пренесат одредени количини на реагенс од едната до другата микроплочка.	8479 89 97	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8479, и тар. подброј 8479 89 97. Апаратот е сложен производ во смисол на Основното првило 3 (б) и се распоредува спрема составниот дел што на производот му дава суштински карактер. И покрај фактот дека мерењето и анализата се потребни за да се обезбеди прецизно дозирање на течност, точното дозирање на исфрлени капки со помош на ултразвук се смета за функција која на апаратот му дава суштински карактер. Распоредување во тар. број 9026 како инструмент или апарат за мерење или контрола на проток, ниво, притисок или останати променливи величини на течности или гасови е исклучено зашто мерењето и анализата се помошни функции на апаратот. Оттука апаратот се распоредува во тар. подброј 8479 89 97 како други машини и механички уреди со сопствена функција, неспомнатата ниту опфатена на друго место.

Прилог 429


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 645/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ изработен од ткаен текстилен материјал (памук) составен од три меѓусебно сошиени текстилни џебови за закачување на ограда од креветот. Производот е наменет за чување на мали предмети. Џебвите можат да бидат украсени за да бидат во склад со уредувањето на детската соба. Види слика (*).	6307 90 98	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7(г) од Оддел XI и наменување на тар. број 6307, и тар. подброј 6307 90 98. Џебовите не се сметаат за производи за внатрешно опремување, туку служат како единици за чување предмети (види Коментарски објаснувања на Хармонизиран систем за тар. Број 6304). Оттука е исклучено распоредувањето на производот во тар. Број 6304 како други производи за внатрешно опремување. Се работи за готов текстилен производ кој не е посоодветно опфатен во други тарифни броеви од Оддел XI или на друго место во смисол на тар. број 6307 (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 6307). Производот се распоредува во тар. Подброј 6307 90 98 како друг готов производ.

(*) Фотографијата е само од информативен карактер



Прилог 430

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 646/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Монтажни вериги за гасеничар (т.н. „верижен ланец“) од лиен челик, кој се состои од алки (карики) поврзани со зглобови. Кариките имаат издупчени отвори за прицврстување на плочи со правоаголен облик (т.н. „папучи“) кои не се дел од презентираниот производ. Дизајнот на производот, особено присуството на издупчените отвори на кои се поврзуваат плочите („папучите“) го дефинираат производот како ланец за гасеничар (катерпилар), (кој истовремено служи за пренос на погон и го овозможува движењето на машината), погоден за употреба самостојно или како главна машина заедно со машините за работа со земја од тар. број 8429. Види слика (*).	8431 49 20	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1(f) од Оддел XV, Забелешка 2 (б) од Оддел XVI и наменување на тар. број 8431, и тар. подброј 8431 49 20. На основа на објективните карактеристики производот е препознатлив како дел погоден за употреба исклучиво или главно со машини од тар. број 8429 (види и мислење за распоредување во ХС 8431.49/1). Објективните карактеристики (големина и облик) се карактеристики на ланците на гасеницата наменети за употреба со машини од тар. број 8429. Во согласност со тоа исклучено е распоредување во тар. број 7315 како ланец од железо или челик. Производот оттука се распоредува во тар. подброј 8431 49 20 од Комбинираната номенклатура, како други делови погодни за употреба исклучиво или главно со машини од тар. броеви од 8425 до 8430 од леано железо или леан челик.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		




Прилог 431

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 647/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Аудио апарат (т.н. soundbar) за репродукција на звук од аудио фајлови со различен формат и од различни интерфејси. Неговите целокупни димензии се приближно 110 x 14 x 7 см. Уредот е опремен со: -интерфејс за Ethernet; -Bluetooth и Wifi мрежно поврзување; -дигитален оптички влез и влез/излез за RCA аудио кабл; -два USB влеза, од кои едниот е во мини формат наменет за сервисирање на производот. Уредот може да се употребува со други уреди за репродукција на звук или со приемен апарат за телевизија. Исто така може да репродуцира аудио фајлови складирани на USBфлеш меморија или од интернет радио. Може да создаде просторен звук со „surround sound“ звучен ефект и стерео ефект.	8519 81 45	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 8519, и тар. подброј 8519 81 45. Уредот обединува функција на звучник од тар. број 8518 (ако се употребува со други уреди за репродукција звук или со приемен апарати за телевизија) и функција на уред за репродукција на звук од тар. број 8519 (ако репродуцира аудио датотеки од USB преносна (флеш) меморија или од интернет радио). Земајќи во предвид дека уредот има и функција на аудио репродукција, распоредувањето во тар. број 8518 е исклучено. Бидејќи апаратот е опремен со USB приклучок, тоа значи дека користи полупроводнички медиуми. Оттука производот ќе се распореди во тар. подброј 8519 81 45 од Комбинираната номенклатура како „други апарати за репродукција на звук кои користат полупроводнички медиуми“.


Прилог 432

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 705/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Вртимушка од пластични материјали, со испалувач и механизам за повлекување. Вртимушката се придвижува преку испалувачот и механизмот за повлекување. Може да се користи за разонода самостојно. Друга можност е дваили повеќе такви производи да бидат употребени од повеќе лица одеднаш (се исфрлаат во наменска арена во облик на сад (која е презентирана одделно)), кои се натпреварувааткој ќе ја собори вртимушката на противникот. Види слика (*).	9503 00 95	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. подброеви 9503 00 и 9503 00 95. Производот е вртимушка која се смета за играчка од тар. број 9503 00 (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 9503, (Г), (хix). Има карактеристики на играчка за забава. Иако производот може да се употребува за натпревар на две или повеќе лица, таквата употреба не е својствена кога производот е презентиран одделно (без наменската арена). Затоа распоредувањето во тар. број 9504 како производ за друштвена игра е исклучено. Производот оттука се распоредува во тар. подброј 9503 00 95 како други играчки од пластични материјали.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		




Прилог 433

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 822/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. „сврдел со навој„) со кружен напречен пресек, со должина приближно 55 см, со надворешен пречник 6 см, направен од врело поцинкувани челични лимови. Едниот крај од сврделот е со конусен облик и има навој, а на другиот крај има елемент во облик на буква У со отвори за шrafoви. Производот е направен за навртување во тлото на земјата или друг темел за трајно прицврстување на дрвените столбови на конструкцијата (кога ќе се постават во одредена положба, остануваат во таа положба) со нивното монтирање во елементот во облик на У буквата и нивно прицврстување со завртки. Сврдлите се употребуваат кај дрвените конструкции, соларни енергетски системи, конструкции за градини и бини, оградни системи, огласни паноа и натписи итн. Види слика (*).	7308 90 59	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 од Оддел XV и наменување на тар. број 7308 и тар. подброеви 7308 90 и 7308 90 59. Производот има видливи карактеристики на „делови од конструкција од тар. број 7308. Тој е поконкретно наменет за монтажа на конструктивните елементи; кога еднаш ќе се постави конструкцијата, таа останува во истата положба. Тој има отвори во кои во се вметнуваат завртки со кои се прицврстуваат елементите на конструкцијата при монтажа (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 7308, став 1.). Распоредувањето во тар. број 7326 како други производи од железо или челик е исклучено, затоа што производите кои се употребуваат во конструкции се распоредуваат во тар. број 7308 (види и Коментарски

		објаснувања на ХС за тар. број 7326, точка (1)). Оттука производот ќе се распореди во тар. подброј 7308 90 59 како други делови на конструкции од челик.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		
		

Прилог 434

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 823/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Готов производ од човечка коса, кој претставува прамен одподготвена човечка коса, поврзана на крајот од коренот. Вака подготвениот прамен од коса, директно се спојува со сопствената коса на лицето без понатамошна подготовка, под дејство на топлина. Види слика (*).	6704 20 00	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифаи наменување на тар. број 6704 и тар. подброј 6704 20 00. Поврзувањето на коренот на влакната производот го прават да се смета како дополнително обработен што е различно од опфатот на тарифен број 6703. Затоа се исклучува распоредување во тар. број 6703 како човечка коса, уредена, истенчена, белена или поинаку обработена. Поврзувањето на коренот на влакната и фактот дека е тој претставува производ кој без понатамошна преработка е подготвен за спојување со сопствената коса на лицето, треба да го сметаме за производ од човечка коса опфатен во тарифен број 6704 (види и Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 6704, став 1, прв подстав).


		Оттука производот се распоредува во тар. подброј 6704 20 00 како плетенки и слично, од човечка коса.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		
		

Прилог 435

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 830/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ со правоаголна форма со заоблени ивици изработен од лиена пластична маса (поликарбонат), во форма на школка која ја покрива задната и бочните страни на мобилен телефон, со приближни димензии од 7 x 14 x 0,8 см. Надворешната површина на задниот дел е прекриена со слој од кожа, додека внатрешната страна која доаѓа во допир со позадината на мобилниот телефон е поставена со вештачки влакна (микрофибер). Направен е за држење ио заштита на задината и бочните страни на мобилниот телефон. Предниот дел на телефонот останува непокриен.	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 3926 и тар. подброеви 3926 90 и 3926 90 97. Согласно своите видливи карактеристики производот е направен за држење и заштита на задната и бочните страни над мобилен телефон. Заштитата ја обезбедува материјалот од кој е направена навлаката (поликарбонатна пластична маса). Кожниот слој на надворешниот страна на позадината на производот го подобрува неговиот изглед и служи само како дополнителен украс кон главната заштитна намена. Оттука, материјалот што му дава суштински карактер на производот во смисол на Основно правило 3 (б) е поликарбонатната пластична маса од која е изработен заштитниот слој.

Види слика (*).		Затоа распоредувањето на производот во тар. број 4205 како други производи од кожа е исклучено. Распоредување на производот во тар. број 6307 како други готови производи е исто така исклучено, затоа што од вештачки текстилни влакна е изработена само поставата . Производот се распоредува во тар. подброј 3926 90 97 како други производи од пластични маси.
-----------------	--	---

(*) Фотографијата е само од информативен карактер



Прилог 436

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 921/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во форма на таблета со содржина на 400 мг S-adenozil-L-metionin disulfat p-toluensulfonat, од кои активната состојка е S-adenozil-L-Metionin (понатаму во текстот „SАМе„). Производот содржи и помала количина на микрочистална целулоза, магнезиум хидроксид, стеаринска киселина, магнезиев стеарат, силика анхидрид, калциев оксид и компонента за прекривање (премаз). Производот е наменет за употреба како додаток во исхраната што ја олеснува нормалната функција на црниот дроб, му помага на телото да ги исфрли штетните материи и го поддржува оштото добро емоционално здравје. Препорачана дневна доза е една таблета. Производот е во рефусно	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Дополнителна забелешка 5 од Глава 21 и наменување на тар. број 2106 и тар. подброеви 2106 90 и 2106 90 92. Количината на активната состојка „SАМе„ во поединечна таблета не е погодна за спречување или лечење на болести и заболувања. Затоа распоредувањето на производот во тар. број 3004 е исклучено. Оттука, производот претставува прехранбен производ неспомнат ниту опфатен на друго место (види забелешка и Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 2106, втор став, точка (16). Производот се распоредува во тар. подброј 2106 90 92 како прехранбен производ неспомнат и неопфатен на друго место.

пакување.		
-----------	--	--

Прилог 437

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 922/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ, кој се состои од фини гранули во беж боја, кои содржат бели честици, во рефусна состојба Производот содржи: -метионин, -цистин, -калциев пантотенат, -тиамин хлорхидрат, -пиридоксин хлорхидрат, -пара-аминобензоева киселина, -екстракт од просо (<i>Panicum miliaceum</i>), -екстракт од пченични никулци, -медицински квасец, -железо, -цинк, -бакар (во комплекс), и помошни материи. Понатаму во понатамошниот процес, производот се хомогенизира како би можел да се полни во капсули. Производот е наменет за употреба	2106 90 92	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 2106 и тар. подброеви 2106 90 и 2106 90 92. Производот е препарат во рефусна состојба кој главно содржи хранливи нутритивни материи (протеини, основни витамини и минерали) потребни за поттикнување на раст на здрава коса и нокти. Затоа распоредувањето на производот во тар. број 3003 е исклучено (види забелешки со објаснувања на ХС за тар. број 3003, трет и шести став). Оттука, производот е прехранбен производ на друго место неспомнат ниту опфатен (види и Коментарски забелешки на ХС за тар. број 2106, втор став, точка (16)). Производот се распоредува во тар. подброј 2106 90 92 како прехранбен

како додаток во исхрана за спречување на опаѓање на косата и забрзување на нејзиниот раст. Може да се користи и за сува и лушпеста кожа, чешање и себореа, како и за зајакнување на ноктите.		производ на друго место неспомнато ниту опфатен.
--	--	--


Прилог 438

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 923/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
1.Производ, кој се состои од алкохолна течност со алкохолна јачина од 4-6%.. Се произведува со мешање на ферментиран сок од јаболко и дестилиран алкохол, газирана вода, шеќер, лимонска киселина, арома, конзерванс (E202), кофеин и боја (E102, E124). Додавањето на дестилиран етил алкохол во ферментиран сок од јаболко ја зголемува неговата алкохолна јачина: 62,05 литри ферментиран сок од јаболко на 18% вол. (11,7 литри алкохол) се меша со 37,95 литри дестилиран етил алкохол со 28,28 % вол. (10,73 литри алкохол). Вкупната содржина на алкохол во производот ја прават ферментираниот алкохол со 51 % и дестилиран алкохол со 49 %.. Добиената смеса со додавање на газирана вода се разрежува на	2208 90 69	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 2208 и тар. подброеви 2208 90 и 2208 90 69. Производот е алкохолен пијалок кој не ги задржал својствата на производ од тар. број 2206 (види Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 2206, трет став) затоа што се додадени супстанции кои довеле до губење на својствата и карактеристиките на ферментиран сок од јаболко. Фактот дека дестилираниот алкохол не надминува 49% присутен алкохол во производот, било во количина или во проценти, а преостанатите 51 % настануваат во постапка на ферментација, не е критериум за распоредување зашто не постои правило на поголем процент со кое се одредуваат карактеристиките на производ од тар. број 2206.

алкохолна јачина од 4 % до 6 % вол. Се додава и шеќер, лимонска киселина, конзерванс (E202), кофеин, бои (E102, E124) и арома (на пр. манго, рум, маракуја или порто). Производот е наменет за правење коктейли. Мирисот и вкусот се алкохолни, кисели и сладок. Производот е наменет за човечка консумација и подготвен е во пакување за малопродажба во контејнери со волуменод 2 литри или помал.		Оттука распоредувањето на производот во тар. број 2206 е исклучено затоа што производот има објективни својства слични на својствата на алкохолен пијалок, а не пијалок добиен со ферментација на одредено овошје или растение. Производот се распоредува во тар. подброј 2208 90 69 како други алкохолни пијалоци во контејнери со запремина од 2 литри или помалку.
2.Производ кој се состои од алкохолна течност со алкохолна јачина од 15%. Се произведува со ферментација на екстракт од шеќерна репа со 93,4 % масен удел на сахароза (96,7 % сахароза на сува материја), протеини, минерали во трагови, влакна и вода. Постапката на ферментација се постигнува со додавање вода и квасец и се продолжува се до постигнување на алкохолен удел од 15%. Квасецот потоа се отстранува со седиментација и микрофилтрација. Производот нема специфичен мирис и вкус, освен мирис и вкус на алкохол. Наменет е за употреба во производство на алкохолни пијалоци. Се увезува во рефусна состојба..	2208 90 99	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 2208 и тар. подброеви 2208 90 и 2208 90 99. Екстрактот од шеќерна репка е неутрален суров шеќер и затоа не може да има вкус, мирис и/или изглед на пијалок произведен од одредено овошје или природен производ. Затоа нема добиено карактеристики на производ од тар. број 2206, туку својства на етил алкохол од тар. број 2208. Производ, кој се добива со преработка на ферментиран екстракт од шеќерна репа и наменет за употреба како суровина во производство на алкохолни пијалоци, неутрален што се однесува до боја, мирис и вкус, што е резултат на прочистување (вклучувајќи микрофилтрација) и затоа се распоредува во тар. број 2208. Производот се распоредува во тар. подброј 2208 90 99 како други неденатуирани етил алкохоли во контејнери со зафатнина поголема од два литри.


Прилог 439

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 924/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. „кутија за оптички влакна со конектори“) со цилиндричен облик и дијаметар приближно 140 мм и висина 400 мм. Масата на производот изнесува приближно 2,5 кг. Изработен е главно од пластика, со некои мали елементи (носачи и шрафови) изработени од метал. Дното на производот има четири отвори за кабли. Кога производот е целосно склопен, основата е фиксирана за пластичното кукиште со отстранлив затворац. Внатре се наоѓа пластична разводна плоча прицврстена за основата на производот. Таа плоча содржи специфични жлебови за подесување на оптичките влакна/оптички кабли и е опремена со конектори. Производот е како целина наменет	8536 70 00	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 од Глава 85 и наменување на тар. број 8536 и тар. подброј 8536 70 00. Распоредувањето во тар. подброј 8536 90 10 е исклучено зашто во тој тар. подброј се опфатени „конектори и контактни елементи за жици и кабли,“ т.е. електрични апарати за спојување со електрична врска. Производот има карактеристики на конектори за оптички влакна, снопови од оптички влакна или оптички кабли кои едноставно механички ги усогласуваат оптичките влакна од крај до крај во дигитален линиски систем (види исто така Коментарски објаснувања на ХС за тар. број 8536, дел IV). Имајќи ги предвид неговите карактеристики, производот оттука се

за заштита на оптичките влакна/оптичките кабли и може да се користи за разни видови мрежи.		распоредува во тар. подброј 8536 70 00 како конектори за оптички влакна, снопови од оптички влакна, снопови од оптички влакна или оптички кабли.
Види слики (*).		
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		
		


Прилог 440

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 925/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ со цевчест облик (т.н. спортски појас) од плетен материјал со 88 % полиестер и 12% еластин и обем 66 см. Изработен е од две правоаголни плетени парчиња од текстилен материјал со исти димензии кои се поставени еден на друг и сошиени од три страни, со што се добива облик на еластичен „спортски појас“, со две лица. Производот е опремен со рефлектирачки траки, плоснат џеб со патент затворац и два мали отвори, од кои едниот има врвка со еластична трака. Не е опремен соникаква тока. Производот е наменет да се носи околу половината, на пример при спортски активности. Џебовите и отворите служат за чување на мали предмети како клучеви, кредитни картици и слично.	6307 90 10	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) од Оддел XI и наменување на тар. број 6307 и тар. подброеви 6307 90 и 6307 90 10. Спортскиот појас има објективни карактеристики на готов текстилен производ во смисол на тар. број 6307 и согласно Забелешка 7 (г) од Оддел XI. Производот не е посебно наменет за чување одредени производи. Не е ниту посебно обликуван и неговата внатрешност не е посебно опремена. Производот не е сличен на контејнери кои се распоредуваат во тар. број 4202 (види прв и четврти став како и исклучување (в) од Коментарските објаснувања на ХС за тар. број 4202). Согласно со тоа, исклучено е распоредување на производот во тар. број 4202.

Види слики (*).	Производот се распоредува во тар. подброј 6307 90 10 како „други готови плетени производи„.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер	
	

Прилог 441


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 926/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Предмет со димензии приближно 160 x 54 x 38 см и тежина приближно 1,5 kg, се состои од два споени слоја од текстилен материјал и материјал за внатрешно полнење од пластична маса со целуларна структура. Внатрешната страна на текстилниот материјал е обложена со пластика. Предметот има наслон кој се состои од рамкана склопување изработена од метални шипки, која е делумно вградена во производот. Вреќата за чување е сошиена на ивицата на наслонот. Висината на наслонот може да се подесува со помош на каиш со пластично копче. Предметот може да се склопува заради пренесување или чување. Во горните агли на наслонот пришиен е каиш за носење, а со помош на повеќе траки за прицврстување,	6306 90 00	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 6306 и тар. подброј 6306 90 00. Суштински карактер на производот во смисол на Основно правило 3 (б) му дава текстилниот материјал зашто тој го сочинува главниот дел на површината. Имајќи ги предвид објективните карактеристики (мала тежина, обложеност со пластика за заштита, брзо отворање и склопување за носење) предметот е дизајниран за употреба на отворено или за носење, на пример, кампирање, плажа итн., каде се употребува привремено (види Коментарските објаснувања на Коминирана номенклатура за тар. подброј 6306 90 00).

велкро, наслонот може да се прицврсти на површината за лежење при пренесување или чување. Презентиран е како простирка за кампирање или простирка за плажа. Види слика (*).		Распоедувањето на производот во тар. број 9404 како опрема за кревети и слични производи е исклучено затоа што производот не е дизајниран за опремување на кревети ниту е сличен на душек или сличен предмет. Производот се распоредува во тар. подброј 6306 90 00 како други производи за кампирање.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер 		

Прилог 442

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 927/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Корпа со димензии приближно 32 x 27 x 20 см во облик на квадрат. Производот е составен од челични жици (дијаметар на жицата е приближно 4 мм) и хартија. Жицата се наоѓа по должина на рабовите на квадарот и ја сочинува рамката. Рамкатаги потпира ткаенината од нишките од основата и лентите од хартија. Секоја лента се состои од две превиткани и надолжно сплетени нишки од хартија кои се сплетени заедно. Секоја сплетена лента од хартија е со ширина од 5,5 мм. Жицата е целосно покриена со хартија. Види слики (*)	6307 90 98	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 1 од Глава 63 и наменување на тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 98. Корпата не е производ за домаќинство изработен од железо или челик од тар. број 7323, бидејќи жицата изработена од челик не му дава суштински карактер на производот, односно хартијата е таа што му дава суштинскозначење на производот согласно Основното правило 3(б), бидејќи производот има изглед на корпа од хартија. Производот нема изглед на корпа од метал бидејќи жицата е целосно покриена со хартија и не е видлива. Покрај тоа, производот главно е направен од хартија. Затоа, распоредувањето во тар. број 7323 е исклучено. Со оглед на тоа дека хартиените ленти се сплетени, тие се сметаат за предиво

		од хартија (текстилно предиво) во смисла на тар. број 5308 (види Забелешки на ХС за тарифен број 5308, (Б) предиво од хартија, трет став). Распоредувањето на производот во Глава 46 е исклучено врз основа на Забелешка 1 од Глава 46, бидејќи текстилните предива не се сметаат за "материјали за плетарија". Покрај тоа, предивата се ткаени заедно создавајќи ткаенина (од извртени ленти). Затоа, корпата не е производ од предиво од хартија, односно е производ изработен од ткаенина и неговото распоредување во тар. број 5609 (види исто така Забелешки на ХС за тар. број 5609, прв и трет став, (в)). Готови текстилни производи од било кој текстилен материјал, кои не се на друго место подетално опишани во Номенклатурата, се распоредуваат во Глава 63 (види исто така, Забелешки на ХС за Глава 63, Општи одредби, (1), прв став). Според тоа, производот треба да се распоредува во тарифен подброј 6307 90 98 како другиготови текстилни производи.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер		





Прилог 443


Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 928/2019	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ (т.н. "кутија со оптички влакна без конектори") со цилиндрична форма и дијаметар од приближно 140 мм и висина од 400 мм. Тежината на производот е приближно 2,5 кг. Производот е изработен главно	3926 90 97	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменување на тар. број 3926 и тар. подброј 3926 90 97. Распоредувањето во тарифен подброј 8536 70 00 како "конектори за оптички

од пластика со неколку мали елементи (носачи и завртки) изработени од метал. Основата на производот е обезбедена со четири кабелски отвори. Кога производот целосно ќе се состави, дното се прицврстува на цилиндричната пластична обвивка на производот со округла прилагодлива стега. Во внатрешноста се наоѓа спојка која е направена од пластика, прикачена на основата на производот. Оваа спојка содржи одредени жлебови. Производот не е опремен со конектори. Како целина производот е наменет за заштита на кабли. (*) Види слики		влакна, снопови со оптички влакна или кабли" или тарифен подброј 8536 90 10 како "приклучоци и контактни елементи за жица и кабли" (кои се електрични апарати за поврзување) е исклучено, бидејќи производот претставува само кутија. Не е опремен со конектори за оптички влакна, оптички влакна или оптички кабли, ниту пак содржи "врски и контактни елементи за жици и кабли". Распоредувањето во тар. број 8538 како "делови погодни за употреба само или главно со апаратот од тар. број 8535, 8536 или 8537" исто така е исклучено, како резултат на отсуство на конектори, контакти или можност за нивно вградување, па поради тоа производот може да се смета ниту како електричен апарат од тарифен број 8536 ниту како дел од него. Согласно наведеното, производот треба да се распореди според материјалот од кој е изработен (пластика), односно во тарифен подброј 3926 90 97 како производ од пластика.
---	--	--

(*) Фотографијата е само од информативен карактер





останува вертикално поставен наплочата. На тој начин се создава машки навој, кој овозможува со помош на дополнителен мутер го спојува металниот лист со друг елемент кој понатаму може да се одвои со одвртување во обратен правец. (*) Види слики		распоредувањето во тар. подброј 7318 19 00 како други производи со навој е исклучено (види и Забелешки на ХС за тарифен број 7318 (А)). Производот се распоредува во тар. подброј 7318 15 95 како други завртки од челик.
(*) Фотографијата е само од информативен карактер 		

3200.

Врз основа на член 102 став 2 алинеја 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „КУМАНОВО“ - КУМАНОВО**

1. На Фарук Алили му се утврдува престанок на мандатот член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Куманово“ – Куманово, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-7046/2
24 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3201.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019) и член 3 од Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/2007, 32/2008, 11/2009 и 222/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

1. Елеонора Настова Димова се разрешува од должноста член на Координативното тело за интелектуална сопственост.

2. За член на Координативното тело за интелектуална сопственост, се именува Александар Мусалевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-7079/3
24 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3202.

Врз основа на член 10 став 5 алинеја 1 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. На Насер Демири, му се утврдува престанок на функцијата заменик директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-7353/1
24 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3203.

Врз основа на член 158 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014, 44/2014, 199/2014, 104/2015, 154/2015, 192/2015, 39/2016, 11/2018 и 20/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО**

1. За претседател и членови на Националниот совет за културното наследство, се именуваат:

а) за претседател

-Хусни Исмаили -министер за култура

в) за членови

-Ацо Костов - директор на Управата за заштита на културното наследство

-м-р Мемет Селмани- директор на НУ Национален конзерваторски центар-Скопје

-м-р Зоран Павлов, раководител на сектор во Управата за заштита на културното наследство

-д-р Дита Старова Керими, директор на НУ Национална галерија на Македонија

-м-р Јехона Спахиу, советник –конзерватор, НУ Национален конзерваторски центар

-проф. д-р Димитрије Бужаровски, Факултет за музичка уметност УКИМ-Скопје

-д-р Миле Велчовски, археолог конзерватор-советник во НУ Национален конзерваторски центар

-доц. д-р Гоце Наумов, НУ Музеј на Македонија

-проф. д-р Елизабета Касапова, Архитектонски Факултет УКИМ Скопје

-проф. д-р. Ајтен Камили, вонреден професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“, при УКИМ Скопје

-проф. Назим Ибрахим, Филолошки факултет „Блаже Конески“, при УКИМ Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-7354/1

24 септември 2019 година

Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република

Северна Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3204.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. Марјан Ампев се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје, се именува Никола Рилак.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24-7355/1

24 септември 2019 година

Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република

Северна Македонија,

м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019201

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 201

2 октомври 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
17. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела.....	2

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

17.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 септември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1171 НА СОВЕТОТ ОД 8 ЈУЛИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2017/2074 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СИТУАЦИЈАТА ВО ВЕНЕЦУЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2019/1171 на Советот од 8 јули 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки против Венецуела се воведуваат на неопределено време.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45 - 7035/1
24 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1171**of 8 July 2019****amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of
the situation in Venezuela**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy,

Whereas:

(1) On 13 November 2017 the Council adopted Decision (CFSP) 2017/2074 ⁽¹⁾ concerning
restrictive measures in view of the situation in Venezuela.

(2) The statement of reasons for three persons listed in Annex I to Decision (CFSP) 2017/2074
should be updated, and the gender of all persons listed in that Annex should be included in the
identifying information.

(3) Decision (CFSP) 2017/2074 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex I to Decision (CFSP) 2017/2074 is amended as set out in the Annex to this
Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day after its publication in the *Official
Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 8 July 2019.

*For the Council**The President*

A.-K. PEKONEN

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2017/2074 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of
the situation in Venezuela (OJ L 295, 14.11.2017, p. 60).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ANNEX

In Annex I to Decision (CFSP) 2017/2074, entries 1 to 18 are replaced by the following entries:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
1.	Néstor Luis Reverol Torres	Date of birth: 28 October 1964 Gender: male	Minister for Interior, Justice and Peace; former Commander General of the Bolivarian National Guard. Responsible for serious human rights violations and repression of the democratic opposition in Venezuela, including the prohibition and repression of political demonstrations.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique González López	Date of birth: 2 November 1960 Gender: male	Reappointed as Head of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) on 30 April 2019. Formerly Security and Intelligence Adviser for the President's office from 8 January 2019 to 30 April 2019 and Head of SEBIN until October 2018. As Head of SEBIN, responsible for serious human rights violations (including arbitrary detention, inhuman and degrading treatment, and torture) and repression of civil society and the democratic opposition in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay Lucena Ramírez	Date of birth: 26 April 1959 Gender: female	President of the National Electoral Council (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE). Her actions and policies have undermined democracy and the rule of law in Venezuela, including by facilitating the establishment of the Constituent Assembly by failing to ensure that the CNE remains an impartial and independent institution in accordance with the Venezuelan Constitution.	22.1.2018
4.	Antonio José Benavides Torres	Date of birth: 13 June 1961	Chief of the Capital District (<i>Distrito Capital</i>) Government until January 2018. General Commander of the Bolivarian National Guard	22.1.2018

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Gender: male	until 21 June 2017. Involved in repression of civil society and democratic opposition in Venezuela, and responsible for serious human rights violations committed by the Bolivarian National Guard under his command. His actions and policies as General Commander of the Bolivarian National Guard, including the Bolivarian National Guard taking the lead in the policing of civilian demonstrations and publicly advocating that military courts should have jurisdiction over civilians, have undermined the rule of law in Venezuela.	
5.	Maikel José Moreno Pérez	Date of birth: 12 December 1965 Gender: male	President, and former Vice President, of the Supreme Court of Justice of Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In these roles, he has supported and facilitated the Government's actions and policies which have undermined democracy and the rule of law in Venezuela, and is responsible for actions and statements that have usurped the authority of the National Assembly.	22.1.2018
6.	Tarek William Saab Halabi	Date of birth: 10 September 1963 Gender: male	Venezuelan Attorney General appointed by the Constituent Assembly. In this role and previous roles as Ombudsman and President of the Republican Moral Council, he has undermined democracy and the rule of law in Venezuela by publicly supporting actions against opponents of the Government and the withdrawal of competences from the National Assembly.	22.1.2018
7.	Diosdado Cabello Rondón	Date of birth: 15 April 1963 Gender: male	President of the Constituent Assembly and First Vice President of the United Socialist Party of Venezuela (PSUV). Involved in undermining democracy and the rule of law in Venezuela, including by using the media to publicly attack and threaten political	22.1.2018

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			opposition, other media and civil society.	
8.	Tareck Zaidan El-Aissami Maddah	Vice President of Economy and Minister for National Industry and Production Date of birth: 12 November 1974 Gender: male	Vice President of Economy and Minister for National Industry and Production. As the former Vice President of Venezuela with oversight of the direction of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) Maddah is responsible for the serious human rights violations carried out by the organisation, including arbitrary detention, politically motivated investigations, inhumane and degrading treatment, and torture. He is also responsible for supporting and implementing policies and activities which undermine democracy and the rule of law, including the prohibition of public demonstrations, and heading President Maduro's "anti-coup command" which has targeted civil society and the democratic opposition.	25.6.2018
9.	Sergio José Rivero Marciano	Inspector General of the Bolivarian National Armed Forces Date of birth: 8 November 1964 Gender: male	General Commander of the Bolivarian National Guard until 16 January 2018. Involved in the repression of civil society and democratic opposition in Venezuela, and responsible for serious human rights violations committed by the Bolivarian National Guard under his command, including the excessive use of force, and the arbitrary detention and abuse of civil society and opposition members. His actions and policies as General Commander of the Bolivarian National Guard, including the Bolivarian National Guard assaulting members of the democratically elected National Assembly and intimidating journalists reporting on the fraudulent elections for the illegitimate Constituent Assembly, have undermined democracy and the rule of law in Venezuela.	25.6.2018

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

10.	Jesús Rafael Suárez Chourio	General Commander of the Bolivarian Army Date of birth: 19 July 1962 Gender: male	General Commander of the Venezuelan Bolivarian National Army and former Commander of Venezuela's Comprehensive Defence Region of the Central Zone (REDI Central). Responsible for human rights violations by forces under his command, including the use of excessive force and the mistreatment of detainees. Has targeted the democratic opposition and supported the use of military courts to try civilian protestors.	25.6.2018
11.	Iván Hernández Dala	Head of Directorate-General of Military Counter-Intelligence Date of birth: 18 May 1966 Gender: male	Head of the Directorate-General of Military Counter-Intelligence (DGCIM) since January 2014 and Head of the Presidential Guard since September 2015. As Head of the DGCIM, Iván Hernández Dala is responsible for serious human rights violations and the repression of civil society and democratic opposition committed by members of the DGCIM under his command, including excessive use of force and the ill-treatment of detainees.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina Rodríguez Gómez	Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela Date of birth: 18 May 1969 Gender: female	Vice President of Venezuela, former President of the illegitimate Constituent Assembly and former member of the Presidential Commission for the illegitimate National Constituent Assembly. Her actions on the Presidential Commission and then as President of the illegitimate Constituent Assembly have undermined democracy and the rule of law in Venezuela, including usurping the powers of the National Assembly and using them to target the opposition and prevent them taking part in the political process.	25.6.2018
13.	Elías José Jaua Milano	Minister of Popular Power for Education	Minister of Popular Power for Education. Former President of the Presidential	25.6.2018

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Date of birth: 16 December 1969 Gender: male	Commission for the illegitimate National Constituent Assembly. Responsible for undermining democracy and the rule of law in Venezuela through his role in leading the establishment of the illegitimate Constituent Assembly.	
14.	Sandra Oblitas Ruzza	Vice President of National Electoral Council Date of birth: 7 June 1969 Gender: female	Vice President of the National Electoral Council (CNE) and President of the Commission of the Electoral and Civilian Register. Responsible for the CNE's activities which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio Bernal Rosales	Date of birth: 16 June 1962 Gender: male	Head of the National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP) and Commissioner General of SEBIN. Responsible for undermining democracy through manipulation of CLAP programme distributions amongst voters. Additionally, as Commissioner General of SEBIN, he is responsible for SEBIN's activities which include serious human rights violations such as arbitrary detention.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith Harrington Padrón	Date of birth: 5 December 1971 Gender: female	Deputy Prosecutor General (also translated as Deputy Attorney General) from July 2017 until October 2018. Appointed Deputy Prosecutor General by the Supreme Court in violation of the Constitution, rather than by the National Assembly. Responsible for undermining democracy and the rule of law in Venezuela, including by initiating politically-motivated prosecutions and failing to investigate allegations of human rights violations by the Maduro regime.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth Hernández Hernández	Date of birth: 11 March 1952 Gender: female	Member (Rector) of the National Electoral Council (CNE) and member of the National Electoral Board (JNE). Responsible for the CNE's activities which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process in relation to a cancelled presidential recall election in 2016, postponement of gubernatorial elections in 2016, and the relocation of polling stations at short notice before gubernatorial elections in 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio Moreno Reyes	Secretary-General of the National Electoral Council Gender: male	Secretary-General of the National Electoral Council (CNE). Responsible for approving CNE decisions which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process.	25.6.2018*

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/1171 НА СОВЕТОТ

од 8 јули 2019 година

за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на ситуацијата во Венецуела

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европска Унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 13 ноември 2017 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2017/2074¹ за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела.

(2) Изјавата за причините за три лица наведени во Анекс I кон Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 треба да се ажурира, а полот за сите лица наведени во тој анекс треба да биде вклучен во информациите за идентификација.

(3) Затоа, Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекс I кон Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 се менува како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 8 јули 2019 година.

За Советот

Претседател

А.-К. ПЕКОНЕН

¹ Одлука (ЗНБП) 2017/2074 на Советот од 13 ноември 2017 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела (Сл. весник L 295, 14.11.2017 година, стр. 60).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Во Анекс I кон Одлуката (ЗНБП) 2017/2074, записите од 1 до 18 се заменуваат со следните записи:

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во список
„1	Нестор Луис Реверол Торес (Néstor Luis Reverol Torres)	Датум на раѓање: 28 октомври 1964 година Пол: машки	Министер за внатрешни работи, правда и мир; поранешен командант генерал на Боливарската национална гарда. Одговорен е за сериозни повреди на човековите права и за репресија на демократската опозиција во Венецуела, вклучително и за забраната и за репресијата на политичките протести.	22.1.2018 година
2.	Густаво Енрике Гонзалез Лопез (Gustavo Enrique González López)	Датум на раѓање: 2 ноември 1960 година Пол: машки	Реизбран за шеф на Боливарската национална разузнавачка служба (СЕБИН) на 30 април 2019 година. Поранешен советник за безбедност и разузнавање за канцеларијата на Претседателот од 8 јануари 2019 до 30 април 2019 година и шеф на СЕБИН до октомври 2018 година. Како шеф на СЕБИН, одговорен е за сериозни повреди на човековите права (вклучително и арбитраен притвор, нечовечко и понижувачко постапување и тортура) и за репресија на граѓанското општество и на демократската опозиција во Венецуела.	22.1.2018 година
3.	Тибисај Лусена Рамирес (Tibisay Lucena Ramírez)	Датум на раѓање: 26 април 1959 година Пол: женски	Претседател на Националниот изборен совет (<i>Consejo Nacional Electoral</i> – CNE (ЦНЕ)). Нејзините активности и политики ги поткопуваат демократијата и владеењето на правото во Венецуела, меѓу другото и преку олеснување на формирањето на Уставотворното собрание со тоа што не успеава да обезбеди ЦНЕ и понатаму да биде непристрасна и независна институција во согласност со Уставот на Венецуела.	22.1.2018 година
4.	Антонио Хозе Бенавидес Торес (Antonio José Benavides Torres)	Датум на раѓање: 13 јуни 1961 година Пол: машки	Претседател на Владата на Престолнискиот округ (<i>Distrito Capital</i>) до јануари 2018 година. Командант генерал на Боливарската национална гарда до 21 јуни 2017 година. Учествовал во репресија на граѓанското општество и на демократската опозиција во Венецуела и одговорен е за сериозни повреди	22.1.2018 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			на човековите права, што ги извршила Боливарската национална гарда под негова команда. Неговите активности и политики како командант генерал на Боливарската национална гарда, вклучително и водечката улога на Боливарската национална гарда во одржувањето на граѓанските протести и јавното заложување дека воените судови треба да имаат правна надлежност врз граѓаните, го поткопуваат владеењето на правото во Венецуела.	
5.	Маикел Хозе Морено Перез (Maikel José Moreno Pérez)	Датум на раѓање: 12 декември 1965 година Пол: машки	Претседател и поранешен Заменик-претседател на Врховниот суд на Венецуела (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). При вршењето на овие функции, тој ги поддржувал и ги олеснувал активностите и политиките на Владата коишто ги поткопаа демократијата и владеењето на правото во Венецуела и е одговорен за активности и изјави што довеле до одземање на надлежноста на Националното собрание.	22.1.2018 година
6.	Тарек Вилијам Сааб Халаби (Tarek William Saab Halabi)	Датум на раѓање: 10 септември 1963 година Пол: машки	Јавен обвинител на Венецуела, именуван од Уставотворното собрание. При вршењето на оваа функција и на другите претходни функции како Народен правобранител и претседател на Републичкиот совет за морал, тој ги поткопал демократијата и владеењето на правото во Венецуела преку јавно поддржување активности против противниците на Владата и преку јавно поддржување активности за одземање на надлежностите на Националното собрание.	22.1.2018 година
7.	Диосдадо Кабело Рондон (Diosdado Cabello Rondón)	Датум на раѓање: 15 април 1963 година Пол: машки	Претседател на Уставотворното собрание и прв потпретседател на Обединета социјалистичка партија на Венецуела (ПСУВ) (PSUV). Вклучен е во поткопување на демократијата и на владеењето на правото во Венецуела, вклучително преку користење на медиумите за јавни напади и закани на политичката опозиција, другите медиуми и граѓанското општество.	22.1.2018 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

8.	Тарек Заидан Ел-Аисами Мадах (Tarek Zaidan El-Aissami Maddah)	Заменик-претседател за економија и министер за национална индустрија и производство Датум на раѓање: 12 ноември 1974 година Пол: машки	Заменик-претседател за економија и министер за национална индустрија и производство. Како поранешен заменик-претседател на Венецуела со надзор над управувањето на Боливарската национална разузнавачка служба (СЕБИН) (Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN)), Мадах е одговорен за сериозни прекршувања на човековите права извршени од страна на организацијата, вклучително и произволно апсење, политички мотивирани истраги, нечовечки и деградирачки третман и тортура. Тој исто така е одговорен за потпомагање и спроведување на политиките и активностите кои ја поткопуваат демократијата и владеењето на правото, вклучително и забрана за јавни демонстрации и е одговорен за водење на „командата за против државен удар“ на претседателот Мадуро која била насочена против граѓанското општество и демократската опозиција.	25.6.2018 година
9.	Серхио Хосе Риверо Маркано (Sergio José Rivero Marcano)	Генерален инспектор на Боливарските национални вооружени сили. Датум на раѓање: 08 ноември 1964 година Пол: машки	Командант генерал на Боливарската национална гарда до 16 јануари 2018 година. Вклучен е во репресијата на граѓанското општество и демократската опозиција во Венецуела и одговорен за сериозни прекршувања на човековите права извршени од страна на Боливарската национална гарда под негова команда, вклучувајќи прекумерна употреба на сила и произволно апсење и злоупотреба на членовите на граѓанското општество и на опозицијата. Неговите дејства и политики како командант генерал на Боливарската национална гарда, вклучувајќи и напад врз членовите на демократски избраното Национално собрание од страна на Боливарската национална гарда и заплашување на новинари кои известуваат за местеше на избори за незаконско Уставотворно собрание, ги поткопаа демократијата и владеењето на правото во Венецуела.	25.6.2018 година
10.	Хесус Рафаел Суарес Чоурио (Jesús Rafael Suárez Chourio)	Командант генерал на Боливарската армија Датум на раѓање: 19 јули 1962 година Пол: машки	Командант генерал на венецуелската Боливарска национална армија и поранешен командант на Регионот за сеопфатната одбрана на централната зона на Венецуела (РЕДИ Централ) (REDI Central). Одговорен за прекршување на човековите права од страна на силите под негова команда,	25.6.2018 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

			вклучително и употребата на прекумерна сила и злоставување на уапсените. Негова цел беше демократската опозиција и ја потпомогна употребата на воените судови за судење на цивилни демонстранти.	
11.	Иван Хернандес Дала (Iván Hernández Dala)	Раководител на Генералниот директорат за воено контраразузнавање Датум на раѓање: 18 мај 1966 година Пол: машки	на Раководител на Генералниот директорат за воено контраразузнавање (ДГЦИМ) (Directorate-General of Military Counter-Intelligence (DGCIM) од јануари 2014 година и раководител на Претседателската гарда од септември 2015 година. Како раководител на ДГЦИМ, Иван Хернандес Дала е одговорен за сериозни прекршувања на човековите права и за репресијата врз граѓанското општество и демократската опозиција извршени од страна на членовите на ДГЦИМ под негова команда, вклучително и прекумерна употреба на сила и злоставување на уапсените.	25.6.2018 година
12.	Делси Елоина Родригез Гомез (Delcy Eloina Rodríguez Gómez)	Заменик-претседател на Боливарската република Венецуела Датум на раѓање: 18 мај 1969 година Пол: женски	на Венецуела, поранешен претседател на незаконското Уставотворно собрание и поранешен член на Претседателската комисија за незаконско Национално уставотворно собрание. Нејзините дејства врз Претседателската комисија и потоа како претседател на незаконското Уставотворно собрание ја поткопаа демократијата и владеењето на правото во Венецуела, вклучително и присвојувањето на овластувањата на Националното собрание и нивната употреба за насочување кон опозицијата и спречување на нејзиното учество во политичкиот процес.	25.6.2018 година
13.	Елиас Хосе Хауа Милано (Eliás)	Министер на Народната власт	на Министер на Народната власт за образование Поранешен претседател на Претседателската комисија за незаконско Уставотворно	25.6.2018 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	José Jaua Milano)	образование Датум на раѓање: 16 декември 1969 година Пол: машки	собрание. Одговорен е за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Венецуела преку неговата улога како водач на основањето на незаконското Уставотворно собрание.	
14.	Сандра Облитас Руза (Sandra Oblitas Ruzza)	Заменик-претседател на Националниот изборен совет Датум на раѓање: 7 јуни 1969 година Пол: женски	Заменик-претседател на Националниот изборен совет (ЦНЕ) (National Electoral Council (CNE)) и претседател на Комисијата за изборен и граѓански регистар. Одговорна е за активностите на ЦНЕ кои ја поткопаа демократијата во Венецуела, вклучително и олеснување на основањето на незаконското Уставотворно собрание и манипулација со изборниот процес.	25.6.2018 година
15.	Фреди Алирио Бернал Росалес (Freddy Alirio Bernal Rosales)	Датум на раѓање: 16 јуни 1962 година Пол: машки	Раководител на Националниот контролен центар на Комитетот за локално снабдување и производство (ЦЛАП) (National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production (CLAP)) и Генерален комесар на СЕБИН. Одговорен е за поткопување на демократијата преку манипулација со распределба на програмата на ЦЛАП помеѓу гласачите. Исто така, како генерален комесар на СЕБИН, тој е одговорен за активностите на СЕБИН кои опфаќаат сериозни прекршувања на човековите права, како на пример произволни апсења.	25.6.2018 година
16.	Кетрин Најарит Харингтон Падрон	Датум на раѓање: 5 декември 1971	Заменик-државен тужител (исто така, се преведува како заменик-државен јавен обвинител) од јули 2017 година до октомври	25.6.2018 година

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

	(Katherine Nayarith Harrington Padrón)	година Пол: женски	2018 година. Противуставно назначена за заменик-државен тужител од страна на Врховниот суд, а не од страна на Националното собрание. Одговорна за поткопување на демократијата и владеењето на правото во Венецуела, вклучително и со започнување на политички мотивирани гонења и неспроведување истраги за наводно прекршување на човековите права од страна на режимот Мадуро.	
17.	Соколо Елизабет Хернандез Хернандез (Socorro Elizabeth Hernández Hernández)	Датум на раѓање: 11 март 1952 година Пол: женски	Член (ректор) на Националниот изборен совет (ЦНЕ) (CNE) и член на Националниот изборен одбор (ЈНЕ) (JNE). . Одговорна е за активностите на ЦНЕ кои ја поткопаа демократијата во Венецуела, вклучително олеснувајќи го основањето на незаконското Уставотворно собрание и манипулација со изборниот процес во врска со откажаните избори за разрешување на претседателот во 2016 година, одложување на гувернерските избори во 2016 година и преместување на гласачките места во многу краток рок пред гувернерските избори во 2017 година.	25.6.2018 година
18.	Хавиер Антонио Морено Рејес (Xavier Antonio Moreno Reyes)	Генерален секретар на Националниот изборен совет Пол: машки	Генерален секретар на Националниот изборен совет (ЦНЕ). Одговорен за одобрување на одлуките на ЦНЕ кои ја поткопаа демократијата во Венецуела, вклучително и олеснување на основањето на незаконското Уставотворно собрание и манипулација со изборниот процес.	25.6.2018 година“

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2019201

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.